



"Добивме наредба од Вичо пеш да се префрлиме на Грамос (1949 година) за да ја продолжиме борбата во Орлија, во близина на албанската граница. Тогаш бев ранет, односно монархофашистите ми нанесоа неколку рани по телото. Дојдоа од болницата во Ланга и ме однесоа таму за да ми ги преврзат раните. Оттаму ме префрлија во болницата во Катланово, потоа во Војводина, за на крај, во 1950 година, да се вратам во Скопје", раскажува Ѓорѓи Јовановски.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

За своето учество во борбата за слободна и демократска Грција зборува и Ѓорѓи Јовановски. Овој осумдесет и двегодишен човек е роден во далечната 1925 година во селото Поздивишта, Костурско, Егејска Македонија. Пред да се вклучи во Граѓанската војна, во 1945 година бил во редовите на ЕЛАС, каде заедно со многумина соборци се борел против Италијанците. Во таа борба за ослободување на Грција загинале многу Македонци, иако денес Грците намерно го забораваат тој факт. Во текот на оваа војна, посочува нашиот соговорник, на помош на Италијанците им дошле Германците. По Грчко-италијанската војна, овој борец бил мобилизиран во Демократската армија на Грција, во чии редови бил од 1946 до 1949 година.

"Бев вклучен во 18. дивизија. Командант ми беше Арнолд. Се боровме против нашите непријатели и сакавме да ги истераме од селата во околината на Грамос. Поставувавме мини и во заседа ги убивавме монархофашистите. Однапред добивавме информации каде ќе поминат непријателите, па така ги поставувавме заседите. Всушност, така се однесуваа и монархофашистите, па и многу наши соборци загинаа во нивните заседи", раскажува Јовановски.

Тој се потсетува и на наредбата од 1949 година кога од Вичо требало пеш да се префрлат на Грамос, за да ја продолжат борбата во Орлија, во близина

СЕ БОРЕШЕ ЗА С ПО 1949 НЕ ГО ВИ



"КПГ НЕ ЗБОРУВАШЕ ЗА НАШИТЕ ПРАВА НИТУ, ПАК, НÈ НАРЕКУВАШЕ МАКЕДОНЦИ, САМО НИ НАРЕДУВАШЕ ДА СЕ БОРИМЕ", ЃОРЃИ ЈОВАНОВСКИ

на албанската граница. Тогаш добил и неколку рани по телото, по што го однеле во Ланга. Таму се наоѓала болницата на Демократската армија на Грција, а оттаму бил пренесен во болницата во Катланово.

По заздравувањето на раните, го испратиле во Војводина, од каде што, пак, во далечната 1950 година се вратил во Скопје. Во македонската престолнина се вработил во Градски кина, каде всушност и го завршил својот работен век. Неговата сопруга, со која стапил во брак во 1952 година, потекнува од селото Буф. Денес тој добива боречка пензија.

За улогата на Комунистичката партија на Грција во Граѓанската војна и за неј-

зиниот однос кон македонското прашање постојат многу контроверзи.

"Комунистичката партија на Грција ни велеше дека се бориме за да ја ослободиме Грција од монархофашистите. Но, иако ние се вклучивме во таа војна за да ги добиеме македонските права, КПГ ништо не зборуваше за нашите права ниту, пак, нè нарекуваше Македонци".

На прашањето зошто, и покрај таквиот однос на КПГ, тој и многумина останале да се борат, одговорот на Јовановски е едноставен: "Тоа беше наредба на Захаријадис и така требаше да постапуваме".

Годините си го направиле своето. Денес Јовановски храбро чекори во осмата деценија од животот, а ова негово све-

Многумина Македонци, кои по Граѓанската војна останаа распрнати низ светот, ги оставија своите имоти во Грција. Тоа му се случи и на Јовановски, кој денес не знае кој го обработува неговото имот во Егејска Македонија. Јовановски го даде својот удел во војната за да го види слободно неговото родно село. Но, за жал, од 1949 година до денес ниту еднаш не го посетил. На болното прашање зошто сиве овие изминати години не стапнал на родната грутка, Јовановски со тага во гласот вели: "Не можам да одам таму, зашто се плашам од тоа што може да ми се случи при повторната средба со моето село. Кога ќе се сетам на минатите времиња и на она што тогаш ми се случуваше, може да починам на самото место".

КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ЃОРЃИ ЈОВАНОВСКИ

ВОЕТО СЕЛО, НО ДЕ НИТУ ЕДНАШ



СЕЛО ПОЗДИВИШТА - КОСТУРСКО ОД 1927 ГОДИНА

дочење за војната ќе биде потсетување за идните генерации за она што направиле нивните предци. Вели дека само тој од неговото семејство, бил во редовите на партизаните. Неговите три сестри, од кои сега едната е почината, ја имале судбината на децата бегалци. Животниот пат ги однел во Романија и во Полска, а потоа се вратиле во Македонија.

Многумина Македонци, кои по Граѓанската војна останала распорнати низ светот ги оставиле своите имоти во Грција. Тоа му се случило и на Јовановски и тој денес не знае кој го обработува неговиот имот во Егејска Македонија. Јовановски го дал својот удел во војната за да го види слободно неговото родно село. Но, за жал, од 1949 година до денес ниту еднаш не го посетил. На болното прашање зошто сите овие изминати години не стапнал на родната грутка, Јовановски со тага во гласот вели: "Не можам да одам таму, зашто се плашам од тоа што може да ми се случи при повторната средба со моето село. Кога ќе се сетам на минатите времиња и на она што тогаш ми се случуваше, може да починам на самото место".

(Серијата "Сеќавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега *Единственоото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е популата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и *P-Регистар* за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржливски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. *Септемвриното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични коричи, со водонепропусни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки
- Камати, коефициенти и стапки
- и шифри на плаќање
- Плати
- Курсни листи
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ја добивате сите податоци со одоѓајќи дадена шифра.

Корисните ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА **2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
1 P-РЕГИСТАР **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со волонџ
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО
2 Мултимедијални CD-а

Само за
14.700 ден